

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, врз основа на член 27 и член 34 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019), согласно член 106 став 2 и став 3 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), и согласно Упатството за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.60/20) постапувајќи по Жалбата изјавена од Институт за стратешки истражувања и едукација, поднесена преку полномошник Мишо Докмановиќ, претседател на Институтот, против Општина Тетово, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, на 30.01.2023 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

СЕ ЗАПИРА постапката по Жалбата изјавена од Институт за стратешки истражувања и едукација, поднесена преку полномошник Мишо Докмановиќ, претседател на Институтот, против Општина Тетово, заведена во Агенцијата под бр.08-40 на 18.01.2023 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, **поради тоа што Жалбата се смета за повлечена.**

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Како што е наведено во Жалбата Институт за стратешки истражувања и едукација на 09.12.2022 година, поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Тетово, со кое побарал по е-маил да му се достават фотокопија од следните информации:

“Ве молиме да ни ги доставите следниве документи и информации:

1. Дали јавните претпријатија чии основач сте, доставуваат тромесечни извештаи согласно со членот 5 од Законот за јавните претпријатија во рокот до 20 дена по истекот на тромесечјето? Ве молиме доставете ни архивски број на примен на материјалот.
2. Дали на вашата интернет страница се објавени тромесечните извештаи како и годишните сметки и финансиските извештаи согласно со членот 5 од Законот за јавните претпријатија? Ве молиме доставете ни линк до објавата.
3. Дали и колку согласности имате дадено во периодот 2022, 2021 и 2020 година врз основа на членот 11 од Законот за јавните претпријатија по однос на следните акти: Актот за употреба на средствата остварени со работењето на јавното претпријатие и покривањето на загубите...

.....

12. Дали остварувате редовни средби со директорот и членовите на управниот одбор на јавното претпријатие во периодот 2022, 2021 и 2020 година.? Доколку остварувате средби, дали се работи за официјални средби на кои се води записник? Колку често се остваруваат овие средби? “

Како што се наведува во Жалбата, Имателот на информации по ова Барање не одговорил во законски предвидениот рок, поради што Барателот на информации на 18.01.2023 година поднесе Жалба до Агенцијата, заведена во архивата на Агенцијата под бр.08-40.

Агенцијата со електронски допис бр.08-40 од 18.01.2023 година, ја препрати Жалбата до Имателот на информации и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Агенцијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

На 30.01.2023 година Барателот на информации до Агенцијата достави е-маил заведен во Агенцијата под бр.08-47, во кој наведува дека: „...Во име на Институтот за стратешки

истражувања и едукација, како подносител на жалба поради недобивање на одговор по Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер Ве известуваме дека ги повлекуваме следната жалба поради добиен одговор во меѓувреме: **Општина Тетово**“.

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и Законот за општата управна постапка **ЈА ЗАПРЕ ПОСТАПКАТА** по Жалбата, поради тоа што Барателот истата ја повлекол пред донесување на управен акт од второстепениот орган.

Согласно погоренаведеното, Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**Директор,
Пламенка Бојчева**